



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Službeni glasnik
Makedonije

91001 Skopje

Feb 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 10 јануари 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 2

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплатата за 1975. година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

26.

Врз основа на член 235 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1975 ГОДИНА

1. Се донесува Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1975 година, која содржи статистички истражувања што не се опфатени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), како и измени и дополненија на статистичките истражувања опфатени со таа програма.

2. Статистичките истражувања од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година, содржани во одделите: Статистика на населението под редниот број 8 само во поглед на пописот на земјоделските стопанства, Статистика на цените — под редните броеви 19 и 21; Статистика на инвестициите и на основните средства — под редниот број 11; Статистика на образованието — под редниот број 14 и Статистика на културата и уметноста — под редниот број 22, чие спроведување е предвидено во 1975 година, се одлагаат за 1976 година.

3. Статистичките истражувања, предвидени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година, содржани во одделите: Статистика на стопанските биланси — под редните броеви 2, 6, 8, 14, 18 и 25; Статистика на буџетите и на општествените фондови — под редните броеви 1, 3, 13, 29, 30 и 31; Статистика на инвестициите и на основните средства — под редните броеви 3 и 4 и Судската статистика под редниот број 24 нема да се спроведат.

4. Спроведувањето на статистичките истражувања од точка 1 на оваа одлука и на статистичките истражувања што според Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година се вршат во 1975 година, ќе се вршат според тие програми.

5. Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1975 година е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 109
26 декември 1974 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Давило Кекиќ, с. р.

27.

Врз основа на член 397 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/73 и 13/74) во член 21 запирката и текстот по зборовите: во „Службен лист на СФРЈ“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-12653/1
26 декември 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

28.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), во врска со одредбата на редниот број 12 на одделот Градежно-комунална статистика од Програмата за статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година, што е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗГРАДБАТА СО СРЕДСТВА НА ГРАГАНИ

1. Статистичкото истражување Контрола на квалитетот на годишниот извештај за изградбата со средства на граѓани, ќе се спроведе од 17 јануари до 28 февруари 1975 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение, ќе се приспособат податоци за: бројот на објектите, локацијата, намената, бројот на станите во изградба и бројот на завршените станове.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските заводи.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика.

5. Податоците приспособени со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-6429

27 декември 1974 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,

Ибрахим Латифиќ, с. р.

29.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАКЛЕНИ ШИШИЊА ЗА ПИВО

1. Се донесува југословенскиот стандард: Стаклени шишиња. Шишиња за пиво од 0,5 литар, (Евро-шишиња) — JUS B.E6.020

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1975 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Стаклени шишиња. Шишиња за пиво — — — — — JUS B.E6.020 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на стаклена и метална амбалажа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/62).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 28 февруари 1975 година.

Бр. 25-6712/1

28 октомври 1974 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

30.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ, НАВРТКИ И СЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вијци и навртки за општа примена. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.B1.021

Вијци со пропишани особини. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.B1.023

Вијци за дрво. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.B1.024

Навртки со пропишани особини. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.B1.028

Вијци, навртки и слични елементи за спојување. Технички услови за прифаќање при испорака — — — — — JUS M.B1.030

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1975 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Технички прописи за изработка и испорака на вијци и навртки за општа примена — — — — — JUS M.B1.021

Технички прописи за изработка и испорака на вијци и навртки од повисок квалитет — — — — — JUS M.B1.023

Технички прописи за изработка и испорака на вијци за дрво — — — — — JUS M.B1.024 донесени со Решението за југословенските стандарди за вијци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/64).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 28 февруари 1975 година.

Бр. 12-6711/1
28 октомври 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

31.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Цементи:
- Начин на пакување, испорака, сместување, земање мостри и докажување на квалитетот на цемент — JUS B.C1.012
 - Методи за испитување на цементи произведени врз база на портланд-клинкер — JUS B.C8.020
 - Определување на топлотата на хидратацијата на цемент со метода на термос-пише — JUS B.C8.027
 - Определување на топлотата на хидратацијата на портланд-цемент и на цемент со додатоци со метода на растворување — JUS B.C8.028
 - Технички услови за изработка на асфалтни бетони — JUS U.E4.014
 - Топлотна техника во високоградбата:
 - Димензионирање и вреднување на изолациите на греенето и ладењето — JUS U.J5.070
 - Вентилационен биланс на стан — JUS U.J5.100
 - Испитување на грејни тела — JUS U.J5.110
 - Бекманов термометар — JUS U.J5.128
 - Рамни термометри за машини — JUS U.J5.138
 - Термопарови — JUS U.J5.148

Азбест-цементни производи:

- Азбест-цементни несиметрични ребрести плочи, мерки, услови на квалитетот, методи на испитување, означување и услови за испорака — JUS B.C4.024
- Цевки за надворешна канализација, мерки, услови на квалитетот, методи за испитување, означување и услови за испорака — JUS B.C4.061

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1975 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Технички услови за изработка на асфалтни бетони — JUS U.E4.014 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64);

Портланд-цементи. Земање мостри и методи на хемиското испитување — JUS B.C8.020 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 28 февруари 1975 година.

Бр. 17-6709/1
28 октомври 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

32.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Бакар дезоксириран со фосфор — JUS C.D1.010
- Пирометалуршки рафиниран бакар — JUS C.D1.011
- Спојување цевки од бакар и бакарни легури со лемење — JUS C.D2.321
- Методи за испитување на хемискиот состав на бакар и бакарни легури:
- Волуметриско определување на калај во легури на бакар (метода со калиум јодид) — JUS C.A1.189
- Фотометриско определување на арсен во бакар и легури на бакар — JUS C.A1.190
- Волуметриско определување на алуминиум како легирачки елемент во легури на бакар — JUS C.A1.191
- Волуметриско определување на олово — JUS C.A1.192
- Спектрофотометриско определување на манган — JUS C.A1.193
- Фотометриско определување на никел во легури на бакар — JUS C.A1.194
- Земање и приготвување мостри за анализа на рафиниран бакар — JUS C.A1.195
- Фотометриско определување на арсен во бакар и бакарни легури — JUS C.A1.196

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1975 година.

Бр. 05-6704/1
28 октомври 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1975 ГОДИНА

Реден број	Назив и периодика за спроведувањето на истражувањето	Содржина на истражувањето	Кој е должен да дава податоци и во кој рок	Обврски на статистичките и овла-Податоците се стените органи и организации утврдуваат за					Рок за првите резултати од обработката за СФРЈ
				на федерацијата	на републиките и автономните покраини	општините	републиките и автономните покраини	СФРЈ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. НОВИ ИСТРАЖУВАЊА

Статистика на населението

				Статистички органи					
1	Пробно истражување за анкетата за фертилитетот и планирањето на семејството во 1976 година	Податоци за жената во фертилниот период и за нејзиниот маж (години на староста, образование, брачна историја, работна историја и сл.), податоци за секое родено и умрено дете, прекината бременост, примена на средства за спречување на бременост, за планирање на семејството и др.	Граѓани избрани во мостра 31.03	Изработка на методологија и обрасци, обработка на пробниот материјал	Спроведување на пробно истражување	-	-	-	30.06

				Статистички органи					
2	Пробно истражување за анкетата за социјалните аспекти на смртноста на доенчињата во 1976 година	Статистичко истражување на умрените проширено со новото прашање „Тежина на детето при раѓањето“ и неколку прашања што се редовно содржани во статистиката за истражувањето на родените	Граѓани матичари, лекари и здравствени установи, лица овластени за утврдување на смрт и лица кои вршеле увид 31.03	Изработка на методологија и обрасци, обработка на пробниот материјал	Спроведување на пробно истражување	-	-	-	30.06

Статистика на стопанските биланси

				СОК					
3	Месечен извештај за исплатата на намалени и минимални лични доходи за КДС кај кои е отежнатата исплатата на личните доходи (ЛД)	Број на ОЗТ и број на работниците што примаат номалени и минимални лични доходи поради загуби и други причини	Филијала на СОК 07. МЕС	Директивни и методолошки работи, печатење на обрасци, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Собирање, подготовка на обработка на працалници, инструктажа и обработка	x	x	x	11. МЕС.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
4	Месечен извештај за са- нирањето, присилното по- рамнување и стечајот по- ради неликвидност (СПС)	Број на ОЗТ и број на вработените во по- стапка на санација, на присилно порамну- вање и стечај	Филијала на СОК 10. МЕС.	Директивни и методолошки работи, пече- тење на об- расци, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, об- работка на прашалници, и инструктажа и обработка	x	x	x	20. МЕС.
СОК									
5	Месечен извештај за бло- када на жиро-сметки (Ј)	Судски одлуки, акцептни налози, неизвр- шени обврски — износ и број на налозите, број на вработените	Филијала на СОК 06. МЕС.	Директивни и методолошки работи, пече- тење на об- расци, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, об- работка на прашалници, и инструктажа и обработка	x	x	x	16. МЕС.
СОК									
6	Месечен извештај за сле- дење на постапката на санација кај ОЗТ што по завршните сметки прет- ходната година имале не- покриена загуба (ПОГ)	Број на ОЗТ и број на вработените и из- нос на непокриената загуба според ЗС од претходната година	Филијала на СОК 15. МЕС.	Директивни и методолошки работи, пече- тење на об- расци, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, об- работка на прашалници, и инструктажа и обработка	x	x	x	20. МЕС.
СОК									
7	Пресметка на задолжи- телните трајни обртни средства (ТОС) — годиш- но, кон завршна сметка (ООЗТ и ОЗТ)	Просечна вредност на залихите, задолжи- телно ниво на трајните обртни средства, недоволни трајни обртни средства или средства над задолжителното ниво и сл.	ООЗТ и ОЗТ 28.02	Директивни и методолошки работи, контро- ла и обра- ботка на сума- ри за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, об- работка на прашалници, и инструктажа и обработка	x	x	x	15.04
СОК									
8	Годишен биланс на со- стојбата (завршна сметка) на претпријатијата во странство	Деловни средства, обртни, основни и дру- ги неделовни средства. Извори на сред- ства: трајни извори, кредити, доверители и друга пасива (по гранки, области вкуп- но за сите области, по држави и основачи)	ООЗТ и ОЗТ 31.05	Директивни и методолошки работи, контро- ла и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, об- работка на прашалници, и инструктажа и обработка	-	x	x	01.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
9	Годишен биланс на успехот (завршна сметка) на претпријатијата во странство	Утврдување на добивката, распределба на добивката, покритие на загубата и сл. (по гранки, области, вкупно за сите области, по држави и основачи)	ООЗТ и ОЗТ 31.05	Директивни и методолошки работи, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	x	x	01.07
СОК									
10	Деловни резултати во текот на годината (периодична пресметка тримесечно, полугодишно и деветмесечно) ООЗТ што вршат општествена дејност	Утврдување на доходот привремена распределба на доходот, загуба структура на доходот, исплатени лични доходи, одбрани книговодствени податоци (по подгрупи, групи, гранки и области)	ООЗТ што вршат општествена дејност 20.04 20.07 20.10	Директивни и методолошки работи, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, и инструктажа	x	x	x	10.06 10.09 10.12
СОК									
11	Годишен биланс на состојбата (завршна сметка) на ООЗТ кои вршат општествена дејност	Позиција на активата и на пасивата со споредбени податоци од претходната и тековната година за синтетичките конта на Основниот контен план за организациите на здружениот труд	ООЗТ што вршат општествени дејности 28.02	Директивни и методолошки работи, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	30.04
СОК									
12	Годишен биланс на успехот (завршна сметка) на ООЗТ што вршат општествена дејност	Утврдување и распределба на доходот, добивка-загуба и покритие на загубата, посебни податоци за просечно користените основни и обртни средства, за просечниот број на вработените и сл.	ООЗТ што вршат општествени дејности 28.02	Директивни и методолошки работи, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	30.04
Статистика на индустријата и занаетчиството									
Статистички органи									
13	Пробно истражување за искористување на капацитетите во целата индустрија	Основни машини, нивни капацитети и користење, вработен персонал и вредност на опремата по фази на производството, потрошени часови за работа и др.	Организации на здружениот труд во индустријата и основни организации на здружениот труд од индустриската дејност во организациите на здружениот труд надвор од индустријата	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, присобирање и обработка на податоци	-	x	x	01.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земјоделска статистика									
Статистички органи									
14	Извештај за трошоците на производството на земјоделски производи (ПО-72а и б)	Директни трошоци на материјали и услуги, амортизација, лични доходи, општи трошоци, и вредност на производството за пченица, пченка, шеќерна репа, сончоглед, компир, оризова арпа, памук, конопово стебло, соја и слива пожегача (сува и свежа), гоени јуниња, гоени свињи, гоени овци, гоени пилиња (бројлери) и кравјо млеко	Организации на здружениот труд во земјоделството, основни организации на здружениот труд на земјоделска дејност, во организациите на здружениот труд надвор од земјоделството и земјоделски задруги 31.03	Изработка на методологија и упатства и обработка на податоци	Печатење на обрасци и упатства, ажурирање на адресари и подготовка на податоци за обработка	-	x	x	10.05
Статистика на водостопанството									
Статистички органи									
15	Годишен извештај за користење на води и заштитата на водите од загадување (ВОД-1)	Искористување и употреба на води според изворите за снабдување и начинот на употреба, отпадни води, пречистување на отпадните води, уреди и трошоци за одржување на уредите	Организации на здружениот труд во индустријата и рударството 02.04	Изработка на методологија и изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, изработка на адресари, приспособирање и обработка на податоци	-	x	x	30.06
Градежно-комунална статистика									
Статистички органи									
16	Контрола на квалитетот на Годишниот извештај за изградба во приватниот сектор во 1975 година (К. Град. 11а)	Број на опфатени објекти, локација, големина на објекти, намена, вредност на работите, број и површина на стан и др.	Собранија на општини и анкетирани сопственици од одбрани кругови 28.02	Подготовка на обработка и обработка на прашалници	Печатење на обрасци, приспособирање на податоци, контрола и шифрирање на обрасци	x	x	x	30.09
Статистички органи									
17	Извештај за распределба на станови и кредити за станови (Р.СТ.-1) — пробно истражување	Податоци за вработените што поднеле барање за доделување стан или кредит, што добиле решение за стан или на кои им е одобрен кредит, за занимањето на вработените, стручната подготовка, работниот стаж, големината на добиениот стан и др.	Организации на здружениот труд во стопанството и организации на здружениот труд и работни заедници во вонстопански дејности 30.04	Обработка на податоци	Печатење на обрасци, приспособирање на податоци, контрола, пренесување на податоци на дупчени картички односно ленти	-	x	x	15.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистика на надворешната трговија

18 Тековно истражување врз основа на пријавата за склучени работи на извоз и увоз — обработка месечно	Податоци за склучениот извоз и увоз на стоки по номенклатура, граници земји, валута и др.	Извозници и увозници при давање пријави за склучени работи за извоз и увоз до надлежното седиште на девизната документарна контрола на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини	Народна банка на Југославија	Директивни и методолошки работи, контрола и изработка на сумари за СФРЈ	Контрола на пријави на седишта за девизна документарна контрола на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини	-	x	x	25. МЕС.
---	---	---	------------------------------	---	--	---	---	---	----------

Статистика на угостителството и туризмот

Статистички органи								
19 Анкета за странските туристи (ТУ-13)	Податоци за странските туристи: државјанство, занимање, години на живот, начин на патување, мотиви на доаѓање, видови користени сообраќајни средства, должина на престојот; податоци за потрошувачката на странски туристи и за структурата на потрошувачката; забелешки и сугестии на странските туристи во врска со угостителските и други услуги	Случајно одбрани странски туристи во одбрани објекти за сместување. јули — август	Изработка на методологија, превод и печатење на обрасци на 6 странски јазици; обработка на дупчеки картички или магнетни ленти	Печатење на упатства, обука на инструктори и анкетари, приспособирање, контрола и шифрирање на прашалници, пренесување на картички; или магнетни ленти	-	x	x	30.01 1976.

Статистички органи							
20 Анкета за странскиот излетнички туризам (ТУ-16)	Податоци за странските излетници: државјанство, мотиви на доаѓање, потрошувачка	Случајно одбрани посетители на одбрани гранични премини Во сезоната: јули-август Надвор од сезоната септември-октомври	Изработка на методологија и сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци, кодекс и прашалници; обука на инструктори и анкетари; обработка на податоци	-	x x	28.02. 1976.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на цените									
				Статистички органи					
21	Полугодишно истражување на паритетот на домашните цени и на цените на светскиот пазар (ПЦ-1)	Домашни цени на производителите, увози, и извозни цени и други цени на светскиот пазар за најмалку околу 200 индустриски и земјоделски производи	Организации на здружениот труд во индустријата, земјоделството, надворешната трговија и банките	Подготовка на обработка и обработка на податоците	Печатење на обрасци и прибирање на прашалници	-	-	x	15.05 15.11
			22.02 30.07						
				Народна банка на Југославија					
22	Тримесечен извештај за каматните стапки	Каматни стапки на кредити и депозити, што банките ги договараат со корисниците на кредити и со депонентите на средства	Банки	Изработка на упатства обрасци, присобирање и обработка на податоци	-	-	-	x	10.01 10.04 10.07 10.10
			03.01 03.04 03.07 03.10						
				Статистички органи					
23	Пробно истражување за цените на градежните објекти и на опремата (Ц-16) — тримесечно	Цени на градежните објекти по видот на објектите и работите и на опремата по видот на опремата	Стопански комори (постојна документација) одбрани организации на здружениот труд на изведувачи на работи, производители и увозници на опрема	Печатење на обрасци, присобирање и обработка на податоци	-	-	-	x	30.03 30.06 30.09 31.12
				СОК					
24	Тримесечен извештај за приходите и користењето на средствата на буџетите на општествено-политичките заедници (Б)	Приходи по изворите и користење на средствата на буџетите по основни намени — за општа, заедничка и друга потрошувачка	Органи на општествено-политичките заедници или филијали на СОК	Директивни и методолошки работи, контрола на податоци и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање на податоци, подготвување на обработка, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	30.04 30.07 30.11
			15.04 15.07 15.10						

Статистика на буџетите и општествените фондови

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
25	Тримесечен извештај за приходите и користењето на средствата на самоуправните интересни заедници и на фондовите на општествено-политичките заедници во дејноста на образованието и воспитувањето, културата, науката, здравственото осигурување, на пензиското и инвалидското осигурување, на детскиот додаток, непосредната детска заштита, вработувањето и во други општествени дејности (Ф)	Структура на приходите и расходите, состојба, распоред и користење на средствата по намени	Органи на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници 15.04 15.07 15.10	Директивни и методолошки работи, контрола на податоци и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање на податоци, подготовка на обработка, обработка на прашалници, ин-структажа и об-работка	x	x	x	05.05 05.08 05.11
СОК									
26	Бруто-биланс на остварените и распоредените средства на општествено-политичката заедница за 1974 година (ББ-ОПЗ), кон завршна сметка на буџетот	Вкупни приходи што ги вовела ОПЗ и други средства со кои располага ОПЗ и распределба на остварените средства од буџетот на ОПЗ, фондовите на ОПЗ, односно посебните сметки со кои располага ОПЗ или нејзините органи на управата, и отстапени приходи на самоуправните интересни заедници, односно на други ОПЗ	Органи на општествено-политичките заедници 31.03 до 10.05	Директивни и методолошки работи, контрола на податоци и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање на податоци, подготовка на обработка, обработка на прашалници, ин-структажа и об-работка	x	x	x	25.07
СОК									
27	Годишен биланс на средствата (на завршните сметки) на самоуправните интересни заедници (самоуправни интересни заедници во областа на културата, физичката култура, науката и другите самоуправни интересни заедници за кои не е пропишан потребен образец) ЗСИЗ-1 — годишно	Пренесени средства од претходната година, остварени средства според начинот на формирање и сектори, непосредни расходи и употребени средства	Органи на управувањето на самоуправната интересна заедница 30.03 до 10.05	Директивни и методолошки работи, контрола на податоци и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање на податоци, подготовка на обработка, обработка на прашалници, ин-структажа и об-работка	x	x	x	20.07
СОК									
28	Тримесечна спецификација на обврските на општествено-политичките заедници и на нивните органи	Приказ на втасаните а ненамирани обврски на општествено-политичките заедници и на нивните органи	ОПЗ и нивни органи 10. МЕС.	Директивни и методолошки работи, контрола на податоци и изработка на сумари за СФРЈ	Присобирање на податоци, подготовка на обработка и об-работка	-	x	x	20. МЕС.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					СОК				
29	Годишен биланс (завршна сметка) на средствата на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување и на сојузите на заедниците	Пренесени средства, прилив по видови, расходи по извори и состојба на средствата на крајот на годината	Органи на управата, на самоуправната интересна заедница 31.03 до 10.05	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Инструктажа, приспособирање и обработка на податоци	x	x	x	20.07
					СОК				
30	Годишен биланс (завршна сметка) на средствата на заедниците на здравственото осигурување и на сојузот на заедниците	Пренесени средства, прилив по видови, расходи по извори и состојба на средствата на крајот од годината	Органи на управувањето на самоуправната интересна заедница 31.03 до 10.05	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Инструктажа, приспособирање и обработка на податоци	x	x	x	20.07
31	Статистика на парите и кредитите				Народна банка на Југославија				
	Тековно истражување за девизниот прилив и одлив — обработка месечно	Податоци за приливот и одливот на девизите, по стоковни, нестоковни, финансиски трансакции, по земјите, валутите и основите	Овластување на банката врз основа на книговодствени белези, дневно	Директивни и методолошки работи и обработка на податоци	-	-	-	x	25. МЕС.
					* Народна банка на Југославија				
32	Извршување на девизниот биланс — обработка месечно	Податоци според шемата на девизниот биланс во платниот промет со странство	Народна банка на Југославија — девизно одделение 30. МЕС.	Директивни и методолошки работи и обработка на податоци	-	-	-	x	30. МЕС.
					Народна банка на Југославија				
33	Месечен извештај за примените кредити од странство и за дадените кредити на странство	Користење, отплата и состојба на долгот во економските односи со странство	Народни банки на републиките и народни банки на автономните покраини 30. МЕС.	Директивни и методолошки работи, контрола и обработка на податоци, изработка на сумари	-	-	x	x	45 дена по истекот на месецот
					Народна банка на Југославија				
34	Месечен извештај за пресметаните разлики по извоз и увоз	Вредност на извезените стоки, франко граница и фоб лука, фактура, вредност во валута и динари, податоци за странскиот купувач	Народни банки на републиките и народни банки на автономните покраини 25. МЕС.	Директивни и методолошки работи, контрола и обработка на дупчени и верифицирани картички	-	-	x	x	35 дена по истекот на месецот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Народна банка на Југославија				
35	Тримесечен извештај за примањата и издавањата, должењата и побарувањата на домашните организации на здружениот труд во меѓународното работење во областа на транспортот и услужната дејност	Примања и издавања, прилив и одлив на девизи, состојба на должењата и побарувањата во странство за потребите на платниот биланс	Организации на здружениот труд регистрирани за вршење меѓународен транспорт и услужни дејности	Директивни и методолошки работи, контрола и обработка на сумарни прегледи	-	-	-	x	31.05 31.08 30.11 31.05
			30.04 31.07 30.10 31.03						
	Статистика на здравството				Заводи за здравствена заштита				
36	Годишен извештај за состојбата на загаденоста и мерките што се преземени за заштита на воздухот, водата и земјиштето од јонизирачки зрачења и други штетни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето	Извори и причини на загадување, број на извршени прегледи, степен на загаденоста, вид и количина на штетни материи, последици од загаденоста и видот на преземени мерки по медиум (воздух, вода, земјиште)	Органи на управата надлежни за работи на санитарна инспекција, здравствени и други организации на здружениот труд кои во рамките на својата дејност се занимаваат со проблеми за заштита на човековата средина до крајот на јануари за претходната година	Изработка на збиен извештај за СФРЈ по републиките и автономните покраини	Изработка на сумарен извештај за републиката и автономната покраина	-	x	x	IX за претходната година
	Организационо - територијални рамки на статистичките истражувања				Статистички органи				
37	Тековно истражување за воведување и водење на автоматизиран регистар на организационите статистички единици	Организации на здружениот труд и други организации, ООЗТ, единици во состав на ООЗТ, населба, улица и број, ОЗТ, општина, дејност, жиро-сметка кај СОК итн.	Организации на здружениот труд и ООЗТ во стопанството и организации на здружениот труд и работни заедници во вонстопански дејности, сто-	Методолошки работи	Печатење на обрасци, воведување и водење на регистар на ленти (картички)	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			лански судови и други органи кај кои се во- дат посебни ре- гистри, држав- ни органи итн. При воведува- њето на регист- ри, при запи- шување во регистарот, односно непо- средно при из- вршената изме- на на органи- зацијата						

II. ИСТРАЖУВАЊА ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО ПОВЕКЕГОДИШНИ ИНТЕРВАЛИ, А СПРОВЕДУВАЊЕТО СЕ ВРШИ ВО 1975 ГОДИНА¹⁾

Статистика на општестве- ното самоуправување

3 Извештај на самоуправ-
ната интересна заедница
(СИЗ-1) — двогодишно од
1973 година

4 Извештај за именување
на директорите на ООЗТ,
на организациите на здру-
жениот труд и организа-
циите во општествените
дејности (Дир-1 и 2) —
двогодишно од 1973 го-
дина

15.06

Статистички органи

7 Состав и дејност на со-
бранијата на општините
(ОС-1) четиригодишно од
1975 година

Податоци за соборите, комисиите, совети-
те, месните заедници, собирите на избира-
чите и работниците, референдумите и оп-
штите собири и работата на тие институ-
ции. Облици на здружувањето, општестве-
ното договарање и самоуправното спогоду-
вање на нивото на општините и др.

Собранија на
општините
15.05

Изработка на Печатење на об- - x x 01.10
методологија и распи, собирање
изработка на и обработка на
сумари за податоци
СФРЈ

Статистички органи

9 Извештај за самоуправу-
вањето на работните луѓе
во основните организации
на здружениот труд и во
организациите на здруже-
ниот труд во стопанството

Начин на избор, основа за избор и време
на кое се избираат членовите на работнич-
ките совети и колегијалните извршни ор-
гани. Некои карактеристики на членовите
на работнички совети, колегијални извр-
шни органи и индивидуални деловни ор-

Организации
на здружениот
труд во стопан-
ството
31.04

Изработка на Печатење на об- x x x 15.11
методологија и распи, собирање
изработка на и обработка на
сумари за податоци
СФРЈ

¹⁾ Редните броеви на истражувањата се однесуваат на редните броеви од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/73).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

(ДУ-16, 17 и 18) — двогодишно од 1975 година

гани. Активност на органите на управувањето на ООЗТ и организациите на здружениот труд. Делокруг и начин на одлучување на органите на управувањето; одговорност на членовите на органите на управувањето. Самоуправни спогодби за здружување во организација на здружениот труд. Меѓусебни односи на работниците во здружениот труд. Одлучување на работниците на собири, со референдум и други форми на лично изјаснување. Самоуправна работничка контрола и други контроли. Општествени договори и самоуправни спогодби и други прашања

- 10 Извештај за самоупраување на работните луѓе во организациите на здружениот труд на општествените дејности (основни и средни училишта, високи школи, научни, културно-просветни и уметничко-забавни установи, здравствени и социјални установи, социјално осигурување, осигурателни организации, банки и др.) — двогодишно од 1975 година

Начин на избор, основа за избор и време на кое се избираат членовите на работнички совети и колегијалните извршни органи. Некои карактеристики на членовите на работнички совети, колегијални извршни органи и индивидуални деловни органи. Активност на органите на управувањето на ООЗТ и организации на здружениот труд. Делокруг и начин на одлучувањето на органите на управувањето, одговорност на членовите на органите на управувањето. Самоуправни спогодби за здружување во организација на здружениот труд. Меѓусебни односи на работниците во здружениот труд. Одлучување на работниците на собири, со референдум и со други форми на лично изјаснување. Самоуправна работничка контрола и други контроли. Општествени договори и самоуправни спогодби и други прашања.

Организации на здружениот труд и работни заедници во општествените дејности
31.04

Статистички органи

Изработка на методологија и изработка на сумари за СФРЈ Печатење на обрасци, собирање и обработка на податоци

x x x 15.11

Статистика на трудот

- 15 Извештај на организациите на здружениот труд за вработениот персонал во општествениот сектор (РАД-10) — двогодишно од 1973 година

Број на вработените според полот, школската подготовка, квалификациите (образование и подготовка) видот на работниот однос и смените; флукуација на приправниците спрема школската подготовка; број на вработените младинци спрема полот; структура на годишниот фонд на работното време на вработените и број на вработените на кои се однесува фондот на работното време; стручно оспособување на работниците во организациите на здружениот труд и потрошени средства за стручно оспособување; нето лични примања спрема квалификациите, со соодветен број вработени за 1974 година.

Организации на здружениот труд и ООЗТ во стопанството; организации на здружениот труд и работни заедници во вонстопанските дејности и државни органи
01.02

Статистички органи

Обработка на податоци Печатење на обрасци, собирање на податоци, контрола и шифрирање на обрасци, пренесување на податоци на картички, односно ленти

x x x 15.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Извештај за стипендијанти, за корисници на кредити за студирање и за лица со платено студиско отсуство (РАД-10 А) — двогодишно од 1973 година		Организации на здружениот труд и ООЗТ во стопанството, организации на здружениот труд и работни заедници во вонстопански дејности и државни органи	01.02					
	Статистика на стопанските биланси								
26	Извештај за репродукционата потрошувачка, залихите, набавката и продажбата на стоките (ПБ-11) — двогодишно од 1973 година								1976.
27	Извештај за организациите на здружениот труд за испораките по републиките и автономните покраини (ПБ-11а) — двогодишно од 1973 година								1976.
31	Меѓусебни односи на стопанските дејности на Југославија (основна input-output табела) — за 1972 година — двогодишно								15.11
32	Меѓусебни односи на стопанските дејности на Југославија (увоз по дејностите на намената и потеклото) — за 1972 година — двогодишно								15.11
33	Експериментални производствени и увозни input-output табели во постојани цени за 1970 година								15.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Производствени и увозни input-output табели во постојани цени — довогодишно од 1975 година								15.12
Статистички органи									
36	Анкета за деловно-техничката соработка и кооперацијата во стопанството — пробно истражување	Предмет на договорот, податоци за партнерот — содоговарачот, гранка на дејноста, вредност на годишниот промет според договорот, извоз-увоз по основ на кооперација и др. Се опфаќаат партнери — содоговарачи во земјата и во странство	Организации на здружениот труд во стопанството 01.10	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање и обработка на податоци	-	x	x	15.12
Статистика на индустријата и занаетството									
Статистички органи									
13	Попис на дејностите што се вршат со самостојна лична работа со средства за работа во сопственост на граѓаните — јануари 1975 година	Број на дуќаните, дејност, податоци за сопствениците и вработениот персонал, податоци за локалот, финансиско работење, погонски машини, машински капацитети, потрошувачка на електрична енергија и др.	Индивидуалните занаетлии, угостители, трговци, превозници и собранијата на општините Состојба 31 XII 1974	Обработка на податоци	Печатење на обрасци и упатства, собирање и контрола на прашалници, пренесување на податоци на картички односно ленти	x	x	x	01.12
Статистика на шумарството									
Статистички органи									
10	Попис на шумските сообраќајници (ШУМ-62) — петгодишно од 1975 година	Шумски патишта, шумски железници што ги изградиле организациите во областа на шумарството и другите сообраќајници од јавно значење што се користат во шумарството за извоз на дрво од шумите	Организациите на здружениот труд во областа на шумарството и собранијата на општините октомври 1975 год.	Изработка на методологија и изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање и обработка на податоци	-	x	x	20.12
Градежно-комунална статистика									
Статистички органи									
11	Извештај за механизацијата и возниот парк во градежништвото (Град-14) — тригодишно од 1975 година	Број на градежните машини и возила спрема видовите, капацитет, искористување на капацитетот, сила на моторите. Исти податоци и за енергетските машини и мотори	Организации на здружениот труд од градежната дејност и режиските групи 30.04	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање, обработка и контрола на обрасци	-	x	x	30.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на сообраќајот и врските									
38	Интензитет на сообраќајот на меѓународните патишта на СФРЈ во 1975 година (БСП-1, 2 и 3) — петгодишно од 1975 година	Обем и структура на прометот на возила на одделни делници на меѓународните патишта. Број возила по видови (велосипеди, мотоцикли, патнички автомобили, камиони, камиони со и без приколки, трактори со полуприколки, автобуси, трактори со приколки, специјални возила и др.).	Организации на здружениот труд за патишта — 5 дена по завршеното броење, за секој ден на броењето по календарот на броењето (14 пати за една година)	Изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства, контрола на бројачите и резултатите	Обработка на податоци и контрола на работата на бројачите	Делници на секој пат посебно	30.04	1976	
Статистика на внатрешната трговија									
8	Извештај за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (Трг-41) — двогодишно од 1973 година								
Статистика на образованието									
9	Индивидуално следење на учениците во завршните класови, односно на завршните испити во средните училишта — годишно	Место и вид на училиште, отсек-струка, насока, пол, возраст, престојувалиште, година, место (општина СР-САП) на завршување на основното училиште, година на запишување во прв клас на средно училиште, успех на завршниот испит во завршниот клас, повторување на класот во текот на школовувањето, во средното училиште, промена на училиштето, продолжување на натамошното школување, примање на стипендија, место на живеење, занимање, положба во занимањето и училишна подготовка на родителите, дали родителите на ученикот се на привремена работа во странство, народност на ученикот	Сите средни училишта 30.06 и 30.09	Статистички органи	Обработка на податоците	Печатење на обрасци, собирање, визуелна контрола и шифрирање на обрасците, пренесување на податоците на картички односно на ленти	- x x	30.11	
11	Извештај за целодневниот (продолжен) престој на децата во основните училишта — годишно	Во текстот на содржината по зборовите: „и наставници што учествуваат само во целодневниот престој“ се додава нова реченица, која гласи: „Стручно образование — квалификација на издржувачот, полн износ на пропишаната месечна уплата по еден ученик, ученици според партиципација на заедницата — на фондот за непосредна детска заштита и ученици според вработеноста на родителите“. Последната реченица на досегашниот текст од зборот: „квалификација“ до крајот се брише	Сите основни училишта 30.06	Статистички органи	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање, подготовка на обработката и обработка на податоците	- x x	30.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на културата и уметноста									
Статистички органи									
17	Извештај на националните високошколски, специјализирани и народни библиотеки (БИБ-1) — тригодишно од 1975 година	Библиотеки по видот, организациониот состав, начинот на работењето и годината на основањето; дали има читалница и број на седиштата во читалницата, дали има детско одделение и број на книгите и брошурите во детското одделение; дали има подвижна книжница, обработен фонд на библиотеката, книжниот фонд според видот, некнижениот фонд според видот, приходи на книжниот фонд, расходуваниот фонд на библиотеката, корисници и користење на документите на библиотечниот фонд вон од библиотеката; зачленети претплатници, корисници во библиотеката, персонал на библиотеката; приходи остварени од членарина, расходи за набавка на книги, весници и списанија	Сите библиотеки 15.02	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање, подготовка на обработка и податоци	-	x	x	31.95
Статистички органи									
18	Извештај на музеите, галериите и збирките (КУ-4 и КУ-5) — тригодишно од 1975 година	Музеи, галерии, самостојни збирки спрема видот и годината на основањето, инвентарски и изложени предмети според збирките, инвентарски предмети, број на посетители. Дејност на музејот-изложбата, предавања, симпозиуми, посетители, простории на музејот; дали музејот има фонотека, диско-тека, архивариум; персонал на музејот, приходи и расходи	Сите музеи, галерии и збирки 15.02	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка и податоци	-	x	x	20.05
Статистички органи									
19	Извештај на домовите на културата (ДК-1) — тригодишно од 1975 година	Број на домовите на културата, јазик на кој домот на културата ја врши својата дејност, институции во состав на домот на културата, видови дејности на домот на културата, посетители според видовите на дејности, гостувања што ги организирал домот на културата во аранжман со други културно-уметнички организации, остварени вкупни приходи, трошоци на работењето и доход, вкупен износ на инвестициите, кадри	Сите домови на културата 10.09	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка и податоци	-	x	x	16.12
Статистички органи									
20	Извештај на основните организации за физичка култура (ФК-1, 2 и 3) — тригодишно од 1975 година	Број на основните организации за физичка култура, вкупно членови, активни членови спрема гранките на физичката култура, спрема полот и социо-економските обележја, функционери и стручни кадри, натпревари, приходи и расходи на основните организации	Сите основни организации за физичка култура 28.02	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка и податоци	-	x	x	30.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
21	Извештај на организациите на здружениот труд што на граѓаните им даваат услуги во областа на физичката култура — тригодишно од 1975 година	Место и вид на организациите на здружениот труд (спортски центри, домови на физичката култура, стадиони, базени за пливање и др.) што даваат услуги во областа на спортот, рекреацијата и физичкото вежбање; број на ОЗТ; број на корисниците според полот, број на пасивните и активните корисници спрема полот, областите на спортот и видовите на рекреацијата; бројот на вработените работници, од тоа стручњаци за физичка култура (проширување во однос на првобитниот предлог се дава врз основа на консултирањето на претставник на Југословенскиот завод за физичка култура и медицина на спортот)	Сите организации на здружениот труд што му даваат на граѓанството услуги во областа на физичката култура 28.02	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка и обработка на податоци	-	x	x	20.09
Статистика на општествена заштита на децата и младината и социјална заштита									
8	Извештај на установите за сместување на деца лишени од родителски грижи (СЗ-20) — двегодишно од 1973 година								
9	Извештај на установите за згрижување на потешки инвалидни деца (СЗ-30) — двегодишно од 1973 година								
10	Извештај на установите за професионална рехабилитација (СЗ-40) — двегодишно од 1973 година								
11	Извештај на прифатилишта за возрасни (СЗ-51) — двегодишно од 1973 година								
12	Извештај на установите за сместување и згрижување на возрасни лица (СЗ-52) — двегодишно од 1973 година								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Извештај на центарот за социјална работа (СЗ-61) — двегодишно од 1973 година								
	Судска статистика				Статистички органи				
56	Статистички лист за судија поретник, односно поротник (СПП-12) — состојба на 31. 12. 1974 — петгодишно	Вид на судот, пол, возраст, народност, школска подготовка, занимање, траење на мандатот; број на избирачите; број на покани, број на изостаноци	Судот надлежен за водење постапката на 31. 12. 1974 година	Изработка на методологија, печатење на обработни табели, обработка на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка и обработка на податоци	x	x	01.12	

III. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ИСТРАЖУВАЊАТА ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ СЕКОЈА ГОДИНА¹⁾

Статистика на трудот

1. Месечен извештај за вработениот персонал и личните доходи во општествениот сектор (РАД-1)

По зборовите: „завршната сметка“ се додаваат зборовите: „исплати за работа подолга од полно работно време“, а по зборовите: „личните доходи“ се додаваат зборовите: „и бројот на вработените на кои се однесуваат податоци за нето личниот доход за работа подолга од полното работно време“

Организациите на здружениот труд и ООЗТ во стопанството; организациите на здружениот труд, работните заедници во вонстопанските дејности и државните органи одбрани со моштра 15. МЕС стопанство 05. МЕС вонстопански дејности

2. Полугодишен извештај за вработениот персонал и личните доходи во општествениот сектор. Март и септември секоја година (РАД-1)

Организациите на здружениот труд и ООЗТ во стопанството; организации на здружениот труд и работните заедници во вонстопанските дејности и државните органи

¹⁾ Редните броеви на истражувањата се однесуваат на редните броеви од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за период од 1973 до 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на стопанските биланси									
1	Месечен извештај за расчленетиот промет на жиросметките и сметките на издвоените средства за заедничка потрошувачка (Р-1)	Структура на примањата (наплатена реализација и др.) и издавања (за материјал, услуги и трговски стоки; лични доходи; инвестиции и др.) за ОЗТ, буџетите и органите на самоуправните интересни заедници, општествените организации и средствата за заедничка потрошувачка на ОЗТ и органите на управата	Филијалата на СОК	10. МЕС.					
16	Комплексен годишен извештај на организациите на здружениот труд од вонстопанска дејност (КГИ-02)		15.04					31.07	
Статистика на индустријата и занаетчиството									
2	Тримесечни прогнози на индустриските претпријатија (Инд-50)	Се брише зборот: „инвестиции,“							
4	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Се бришат зборовите: „за контролата на квалитетот на производите,“							
Статистички органи Печатење на номенклатура и обработка на податоците Печатење обрасци, собирање, контрола и пренесување на податоци на картички, односно ленти									
Статистички органи Изработка на сумари за СФРЈ Печатење обрасци, собирање и контрола на податоците									
8	Годишен извештај за капацитетите и користењето на електронските сметачки машини (АОП-1)								
Земјоделска статистика									
23	Годишен извештај за заштитата од штетното дејство на водите и уредувањето на водотеците (ВОД-3)	Се дополнува со податоците за водостопанските објекти, машините и возниот парк и за надоместоците за услужните водостопански дејности	Водостопанските работни организации	Изработка на методологија и сумари за СФРЈ	Печатење обрасци и упатства и обработка на податоците			30.04	
24	Годишен извештај за системите за наводнување (ВОД-4)	Се дополнува со податоците за трошоците на одржувањето на системите и за надоместите за наводнување		Изработка на методологија и сумари за СФРЈ	Печатење обрасци и упатства и обработка на податоците			30.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на шумарството									
2	Полугодишен извештај за подигањето на плантажни тополи и врби (ШУМ-42)	Се дополнува со податоци за извршеното чисто сечење							
Градежно-комунална статистика									
2	Тримесечен извештај за градежната дејност и за станбената изградба на општествениот сектор по општини (ГРАД-31)	По зборовите: „становите за пазар“ се даваат зборовите: „и станови градени од фондот на солидарноста“.							
10	Извештај за јавниот водовод и јавната канализација (ВОД-2). (Досегашните тригодишни истражувања за јавниот водовод Ком. 1 и јавната канализација Ком. 2 се соединуваат во едно со дополнење на содржината и со промена на периодиката во годишна)	Видови на изворишта на испорачаната количина вода, водоводна мрежа и уреди, отпадни води и пречистување на отпадните води, канализациона мрежа и уреди	Комуналните организации 10.03	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци, прибирање и обработка на податоци	x ¹⁾	30.06		
Статистика на внатрешната трговија									
1	Месечен извештај на трговијата на мало и големо (Трг-14)			Обработка на податоци и за автономните покраини					
2	Месечен извештај за откупот на земјоделски производи (Трг-31, 33)					x	15.75 15.08 15.11		
4	Тримесечен извештај на трговијата (Трг-15)						10.03		

¹⁾ Податоци за одбрани градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на цените									
11	Тримесечен извештај за цените на репродукциониот материјал и средствата за работа во земјоделството (Ц-52)		15.01 15.04 15.07 15.10						01.03 01.06 01.09 01.12
12	Полугодишен извештај за продажната цена на стаиновите (Град-41)	Другите трошоци се расчленуваат на проектирање, раселување; уредување на земјиштето и цената на градежното земјиште							
18	Годишен извештај за цените на банкарските услуги (Ц-16)		10.03						
Статистика на буџетите и општествените фондови									
2	Месечен извештај за наплатата на приходите на општествено - политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите и нивната распределба на корисниците (Б-2)	Бруто наплата на приходите според облиците и видовите и нивната распределба на буџетите, самоуправните интересни заедници и фондовите на општествено-политичките заедници	Филијалата на СОК 07. МЕС.						14. МЕС.
4	Тримесечен извештај за средствата на заедничките резерви, фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја, другите фондови на здруженото стопанство, средствата на ОПЗ за инвестиции во стопанството и за фондовите на солидарноста и средствата за стабилизација Ф-2 и Ф-3		ООЗТ, ОЗТ и други организации 10.04 10.07 10.10						03.05 03.08 03.11
	Истражувања под ред. броеви 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14		31.03 до 10.05						25.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Истражувања под ред. броеви 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28		30.03 до 10.05						20.07
32	Деловен резултат во текот на годината на осигурителните организации (периодична пресметка) — тримесечно, полугодишно и деветмесечно		20.04 20.07 20.10			x	x	x	25.05 25.08 25.11
33	Годишен биланс на состојбите на осигурителните организации		Осигурителните организации 28.02						31.03
34	Годишен биланс на успехот на осигурителните организации		Осигурителните организации 28.02						31.03
35	Годишен биланс на успехот на средствата за осигурување		Осигурителните организации 28.02						31.03
36	Извештај за приходите и за користењето на средствата на буџетите на општествено-политичките заедници (тримесечно, полугодишно и деветмесечно) — Б		Органите на општествено-политичките заедници или филијалите на СОК 15.04 15.07 15.10						30.04 30.07 30.10
37	Тримесечен извештај за приходите и за користењето на средствата на фондовите на ОПЗ во дејностите на образованието и воспитувањето, културата, науката, здравственото осигурување, детскиот додаток, неопсредната детска заштита, вработувањето и други општествени дејности — Ф		Органите на општествено-политичките заеднички и самоуправните интересни заедници 15.04 15.07 15.10						15.05 15.08 15.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Биланс на средствата на самоуправните интересни заедници за 1974 година — (ЗРИЗ-1) годишно		Органите на управување на самоуправната интересна заедница 30.03 до 10.05						20.07
	Статистика на парите и кредитите								
1	Десетдневен телеграфски извештај за краткорочните кредити и за средствата на банките		Банките 05. МЕС. 15. МЕС. 25. МЕС.						06. МЕС. 16. МЕС. 26. МЕС.
2	Месечен извештај за кредитите за обртни средства — К-1		Банките 09. МЕС.						18. МЕС.
3	Месечен телеграфски извештај за уплатите за инвестиции, за наплатената реализација и издатоците за материјал, услуги и купување на трговски стоки на ОЗТ		Филијалите на СОК и деловните банки 09. МЕС.						13. МЕС.
4	Месечен извештај за примањата и издавањата на населението — СТ-3		Банките 05. МЕС. Филијалите на СОК 08. МЕС.						13. МЕС.
5	Месечен извештај за бруто прометот и за салдото по сметката КН-ПБ		Банките 08. МЕС.						17. МЕС.
6	Месечен извештај за бруто прометот и за салдото на сметките на КДС-КХ-1-СОК		Филијалите на СОК 06. МЕС.						12. МЕС.
7	Месечна спецификација на средствата КДС-КН-2-СОК		Филијалите на СОК 06. МЕС.						12. МЕС.
8	Деловен резултат на банките во текот на годината (периодична пресметка) — тримесечно, полугодно и деветмесечно		Банките 30.04 30.07 30.10						25.05 25.08 25.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на инвестициите и на основните средства									
1	Месечен извештај за инвестиционите кредити во користење — ИН-К-1		Банките 12. МЕС.						19. МЕС.
2	Месечен извештај за потрошокот за инвестиции од средствата на корисниците на општествените средства — ИН-1		Филијалите на СОК 09. МЕС.						16. МЕС.
5	Полугодишен извештај за потрошокот за инвестиции во основни средства по намена и техничка структура — ИН-4		Банките 28.01 28.07 Филијалите на СОК 05.02 05.08						28.02 31.08
6	Полугодишен извештај за обезбедувањето средства за инвестиции ИН-ОБ, со состојбата на ден 31.03 и 30.09		Филијалите на СОК 15.05 15.11						10.06 10.12
7	Годишен извештај за инвестициите во основни средства на стопанските и вонстопанските организации од општествениот сектор (ИНВ)								15.07
8	Годишен извештај за кредитите во отплата и за втасаните обврски — ИН-2		Банките 22.01	Филијалите на СОК 24.01					05.02
Статистика на образованието									
1	Годишен статистички извештај за основните и средните училишта	Во точка 1 по зборовите: „спрема наставниот јазик;“ се додаваат зборовите: „учениците што учат странски јазици“. По зборовите: „ученички кујни“ се бришат зборовите: „школски библиотеки, организацијата на настава по физичка култура и фискултурни друштва во училиштето“ се бришат.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Пријавен лист за студенти. Упис во зимскиот семестар (ШБ-20) — годишно	По зборот: „народност“ се додаваат зборовите: „возраст и социопрофесионален состав“.				x	x	x	08.12
5	Статистички извештај за дипломираните студенти (ШБ-50) — годишно	По зборот: „народност“, во заграда се додаваат зборовите: „дипломирани студенти по видови школи, возраст, социопрофесионални состави“.							
Статистика на здравственото осигурување									
2	Збирен тримесечен извештај за приходите и расходите на заедниците на здравственото осигурување — според видовите заедници		20.04 20.07 20.10		Заедниците на здравственото осигурување				10.05 10.08 10.11
3	Тримесечен извештај за приходите и расходите на заедниците на здравственото осигурување — според видовите заедници		20.04 20.07 20.10		Заедниците на здравственото осигурување				10.05 20.07 20.10
4	Тримесечен и годишен извештај за привремената спреченост за работа (ЗС-2)		15.04 15.07 15.10 15.01		Заедниците на здравственото осигурување				10.05 10.08 10.11 30.04
6	Тримесечен и годишен извештај за користењето на правата од здравственото осигурување — според видовите заедници (ЗС-4)		15.04 15.07 15.10 15.01		Заедниците на здравственото осигурување				10.05 10.08 10.11 30.04
7	Полугодишен и деветмесечен извод од збирниот бруто биланс и збирниот биланс на резервните фондови на заедниците на здравственото осигурување	Податоци за ненамирените обврски, кредитите, непокриените загуби и др.; податоци за состојбата и вложувањето на резервите	20.07 20.10		Заедниците на здравственото осигурување				10.08 10.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Тримесечен и годишен из- и вештај за несреќите при 12 работата					Заводи за здравствена заштита				
Статистика на општествена- та заштита на децата и младината и на социјална- та заштита									
1 Годишен извештај на претшколските воспитно- образовни единици (јас- ли, обданишта, градинки, забавишта ПР-УСТ)		Во целиот текст на содржината на истра- жувањето зборот: „штитеници“ се замену- ва со зборот: „деца“. По зборовите: „повр- шина на просториите на установите“ се до- даваат зборовите: „според намената“. По зборовите: „по смени“ се додаваат точка и запирка и зборовите: „социо-професионал- на категорија на издржувачот, стручното образование и квалификацијата на издр- жувачот, полн износ на пропишаната ме- сечна уплата, деца според партиципација на заедницата — фондот за непосредна детска заштита на децата според вработе- ност на родителите“.		Сите претшкол- ски образовни воспитни ор- ганизации во кои е орга- низирана работа со прет- школски деца 30.06					
2 Годишен извештај на дет- ските јасли (ДЈ)		Во целиот текст на содржината на истра- жувањето зборот: „штитеници“ се замену- ва со зборот: „деца“. По зборовите: „повр- шина на просториите на установата“ се до- даваат зборовите: „според намената, социо- професионалната категорија на издржу- вачот, стручното образование и квалифи- кациите на издржувачот, полн износ на пропишаната месечна уплата, деца според партиципацијата на заедницата — фондот за непосредна детска заштита, деца според вработеноста на родителите“. Последната ре- ченица од досегашниот текст од зборот: „квалификации“ до крајот се брише.							
4 Годишен извештај на до- мовите за ученици и на студентските домови		Во текстот по зборовите: „површина на про- сториите на установата“ се додаваат точка и запирка и зборовите: „социо-професио- нална категорија на издржувачот, учени- ци-студенти според стручното образование, квалификацијата на издржувачот и полн износ на пропишаната месечна уплата по ученик-студент“		Сите домови за ученици и студенти 30.06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Годен извештај на установите за воспитание запуштени деца и младина (ВЗ)	По зборот: „простории на установите“ зборовите: „квалификација“ и „амне“ на старателот“ се бришат а се додаваат зборовите: „според намената, штитеници според социо-професионалната категорија на издржувачот, штитеници според стручното образование, квалификацијата на издржувачот и полн износ на месечната уплата.“							25.12
	Статистика на здравството								
3	Месечен извештај за болните лекувани во стационарни установи (3-21-61-Б) — обработка годишно	Да се додаде на крајот: регистарски број, датум на операцијата, исход на лекувањето, чинење на лекувањето			Заводи за здравствена заштита				
					Изработка на методологија и методолошки инструменти, прибирање, обработка, објавување и анализа на сумари за СФРЈ				
4	Месечен извештај за повредените лица (3-21-62-Б) — обработка годишно	Да се додаде на крајот: регистарски број, надворешна причина за повредата, датум на операцијата, укажување на стручнотомедицинска помош пред приемот во болницата			Заводи за здравствена заштита				
					Изработка на методологија и методолошки инструменти, прибирање, обработка, објавување и анализа на сумари за СФРЈ				
5	Месечен извештај за раѓањата (3-21-63-Б) — обработка годишно	Да се додаде на крајот: регистарски број, конгенитални мафформации, дали детето примило БСЖ, чинење на раѓањето.			Заводи за здравствена заштита				
					Изработка на методологија и методолошки инструменти, прибирање, обработка, објавување и анализа на сумари за СФРЈ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Месечен извештај за абортусите (3-21-64-Б) — обработка годишно	Да се додаде на крајот: регистарски број, возраст, занимање, категорија на здравственото осигурување, старост на плодот и чинење на интервенцијата		Заводи за здравствена заштита Изработка на методологија и методолошки инструменти, прибирање, обработка, објавување и анализа на сумари за СФРЈ					
7	Месечен извештај за лицата на рехабилитација (3-21-65-Б) — обработка годишно	Да се додаде на крајот: регистарски број, возраст, дијагноза за умрените, причина за смртта и чинење на рехабилитацијата		Заводи за здравствена заштита Изработка на методологија и методолошки инструменти, прибирање, обработка, објавување и анализа на сумари за СФРЈ					
9	Тримесечен извештај, за работата на службите на здравствените организации (3-01-60 до 3-21-60)	Да се додаде на крајот: издадени лекови според видот, количината и вредноста; вид и количина на издадените дроги според видот на заболувањето; број на лицата кај кои е утврдена зависност од опојни дроги според видот на опојната дрога, траењето на уживањето на дрога, преземената терапија и резултатите од лекувањето; број на жените опфатени со советувањето за планирање на семејството, број на посетите на советувањето за планирање на семејството според видот на дадената услуга и според видот и количината на издадените средства за спречување на несакана бременост	Аптеките (сомостојните и оние во состав на здравствена работна организација)						
Судска статистика									
1	Истражување под ред. бр. 1, 3, 5 и 7			Јавното обвинителство надлежно за водење на постапката					
2	Истражување под ред. бр. 2, 4, 6, 8 и 9			Судот надлежен за водење на постапката					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Органите на управата за правосудство					
10	Истражување под ред. бр. од 10 до 23, 25 до 33 и од 37 до 47		Судот надлежен за водење на постапката	Изработка на методологија и обработка на податоци	Собирање, подготвување на обработка и обработка на прашалници				
34	Статистички извештај за движењето на предметите по жалбите против решенијата донесени по предлозите за заштита поради незаконито дејствие (Знр/II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети; резултати од завршувањето на постапката по изјавените жалби	Судот надлежен за водење на постапката	Изработка на методологија и обработка на податоци	Собирање, подготвување на обработка и обработка на прашалници				
35	Статистички извештај за движењето на предметите по барањата за судска заштита против второстепените решенија на советите за прекршоци (II/сз) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети; резултати од завршувањето на постапката по поднесените барања	Судот надлежен за водење на постапката	Изработка на методологија и обработка на податоци	Собирање, подготвување на обработка и обработка на прашалници				
36	Истражувања под ред. бр. 36, 48, 49, 51 до 55			Изработка на методологија и обработка на податоци	Собирање, подготвување на обработка и обработка на прашалници				
50	Статистички извештај за предметите на прекршоци во второстепената постапка (II/II) — годишно		Советите за прекршоци	Изработка на методологија и обработка на податоци	Собирање, подготвување на обработка и обработка на прашалници				
	Организационо - територијални рамки на статистичките истражувања								
4	Извештај за промените на територијалните единици за статистичкиот катастар (КСК-6) — годишно	Промени на територијалните единици (пописни кругови, статистички кругови, населби, општини) и ажурирање и ревидирање на скиците и на описите на границите на 10.000 статистички кругови со поинтензивни промени, како и воведување на автоматизиран регистар на територијалните единици							

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ

I

Се назначува

Милан Стојаковиќ, советник за определени прашања во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Португал.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 27

27 декември 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За потсекретар во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Стеван Гојшина, досегашен потсекретар во поранешниот Сојузен секретаријат за стопанство.

Е. п. бр. 831

11 декември 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Јанез Томинц, советник во Претседателството на СФРЈ.

Е. п. бр. 832

11 декември 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Симе Дуловиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за стопанство.

Е. п. бр. 833

11 декември 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Љубомир Новаковиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за стопанство.

Е. п. бр. 834

11 декември 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Александар Илиќ, самостоен советник во Стручните служби на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 835
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, самостоен советник во тој комитет.

Е. п. бр. 836
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

Се разрешува од должноста досегашниот советник на сојузниот секретар за сообраќај и врски Љубомир Јанковиќ, поради одење во пензија.

Е. п. бр. 837
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Љубо Бркановиќ, самостоен советник во тој завод.

Е. п. бр. 838
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд и вработување се назначува Милијан Поповиќ, досегашен помошник-сојузен секретар за труд и социјална политика.

Е. п. бр. 839
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд и вработување се назначува Звонко Луциќ, функционер во Стручните служби на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 840
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

За помошник-директор на Сојузното биро за работи на вработувањето се назначува Ратко Марикиќ, досегашен помошник-директор во тоа биро.

Е. п. бр. 841
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

За помошник-директор на Сојузното биро за работи на вработувањето се назначува Михајло Кнежевиќ, досегашен началник на Одделението за вработување во странство во тоа биро.

Е. п. бр. 842
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За потсекретар во Сојузниот комитет за информации се назначува Џон Широка, досегашен член на Секретаријатот на Претседателството на Републиката конференција на ССРН Србија.

Е. п. бр. 843
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој се назначува Бранко Вујовиќ, досега на работа во меѓународната организација UNIDO.

Е. п. бр. 844
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија Витеслав Ваничек, со 31 декември 1974 година, поради одоње на друга должност.

Е. п. бр. 845
11 декември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето на пријателските односи и успешната соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Дипл. инж. Fridrich Meckel — министерски советник во Сојузното министерство за градежништво

и техника и претседател на делегацијата на Република Австрија во Постојаната мешовита комисија за обележување на југословенско-австриската граница.

Бр. 95
17 јули 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ ЗРАЦИ

Букановиќ Блажа Радован, Ибрахимагиќ Халима Шућо, Пантовиќ Радована др Чедомир, Перовиќ Мијајла Бајо;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ- РЕН ВЕНЕЦ

Бечевиќ Тома Исат, Хасиќ Решита Сулејман, Зечевиќ Миљана Милија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бојиќ Мила Милија, Ђуровиќ Спасоја Новак, Ивановиќ Вида Гојко, Ковачевиќ Филипа Коста, Пиперовиќ Никола Лука, Видаковиќ Недељка Војислав, Вуковиќ Станоја Чедомир, Вуковиќ Миљана Милован;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Раосављевиќ Ђура Рајко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Лакчевиќ Глигорија Петар, Обрадовиќ Илије Раденко, Радоњиќ Божиње Милка, Војиновиќ Новице Петар, Вукићевиќ Марјана Божо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бећировиќ Саве Радомир, Берилажиќ Душана Стеван, Бошковиќ-Димитријевиќ Стаменка Бранка, Дармановиќ Мијајла Станко, Ђукиќ Новице Драгослав, Јовановиќ Мирка Димитрије, Јовановиќ Радула Милутин, Кељановиќ Милића Божићар, Кљајиќ Петра Милован Лабудовиќ Бошка Момчило, Лаловиќ Михаила Роса, Марковиќ Ненада Радојица, Маудиќ Вукашина Марко, Миличковиќ Станка Бранко, Мрвошевиќ Рада Милорад, Новај Нимана Хусеин, Нововиќ Цветка Новак, Поповиќ Луке Илија, Поповиќ Миранша Милорад, Поповиќ Милована Панто, Радловиќ Радомира Митар, Рајковиќ Јована Мирко, Ралевиќ Миливоја Милан, Шпањевиќ Милића Божићар, Томашевиќ Риста Никола, Томовиќ Вукалице Миљан, Васовиќ Васе Радован, Вуковиќ Радоја Божо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Анђелиќ Спасоја Светозар, Бећировиќ Сава Волимир, Булатовиќ Николе Владимир, Булатовиќ Миљан Војин, Кујовиќ Димитрија Светозар, Мркулиќ Хуса Ибрахим, Пулетиќ Мијајла Милутин, Ракочевиќ Петра Никола, Тошиќ Миша Јанко, Влаховиќ Ђура Гојко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Булатовиќ Лакића Светозар, Грдиниќ Војина Лексо, Кукиќ Реџепа Арслан, Миновиќ Томислав Томислав, Петровиќ Пунише Миомир, Шћепановиќ Божка Славка, Зориќ Баја Божићар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бакиќ Милоша Милисав, Булатовиќ Вуксана Божиња, Даниловиќ Миливоја Дмитар, Драшковиќ Мијајла Иван, Ђуровиќ Милосава Милисав, Гариќ Гавра Вујица, Меденица Батрића Светозар, Перовиќ Сава Љубомир, Поповиќ Јагоша Благога, Поповиќ Илије Веселин, Вујисиќ Вељка Драган;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дуевски Трајков Душко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ачковски Крума Александар, Алексов Мито Владе, Божиновски Лазара Алеко, Георгиевски Дојчина Ђуро, Заковски Лазара Георги;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ивановска Рампа Спасија, Ивановски Стевана Борис, Маркудов Димитра Миле, Петровски Станојка Величко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Атастатовски Павла Тодор, Антоовски Тодора Блаже, Атанасов Ефрема Блаже, Цавировски Костадина Вељан, Цветановски Јована Пене, Ђорђејевски Миланов Тихомир, Јакимовски Мијалка Андон, Јакимовски Николе Велин, Милковски Милана Митре, Митровски Насе Илија, Младеновски Стојанчев Младен, Николов Спиро Ђерасим, Пановски Лазара Ламбе, Пошмуга Раде Петар, Прус Алфет Миран, Стефановска-Аранђеловић Трпе Евица Стефановски Стојче Драган, Стојановски Наум Александар, Веселиновски Николов Љубомир, Вренцовски Ђорѓија Ангеле,

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Пешев Славев Станојко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Динева-Дазарева Алеко Катица, Ђеорѓијев Симеона Томислав, Едровски Димитров Васил, Калајџијски Петра Живко, Китановски Цветана Милан, Костадинов Ефрема Јован, Митровски Петра Благојче, Пешовски Сребрена Блажо, Пешовски Стоилов Славе, Петровић Љубомира Момчило, Стаменков Симиона Тиме, Стаменковски Фиданчо Димитрија, Стојковски Ђорѓи Никола, Живић Миомира Јовица;

Од СР Словенија

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Белович-Пеган Илије Олга;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чухалев Константина Нико, Емаршич Франца Розалија, Хорват-Приможић Ивана Аница, Јурчић-Водушек Симона Јожица, Крајнц Антона Франц, Крничар-Здравец Јожефа Марија, Мар-Крстовић Михаела Марија, Новак-Коцијан Цирила Драгица, Репић Јожефа Марија, Ројко-Наделсбергер Антона Ангела, Танасић Николе Бранко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Беган-Клеменчић Јанеза Марија, Коларич-Грамец Михаела Олга, Коросец-Антолич Марка Елизабета, Кошти Алојза Терезија, Кунстек-Јаколич Јанеза Елизабета, Леванич-Мајцен Валентина Кристина.

Бр. 96
18 јули 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката;
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

26. Одлука за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1975 година — — — —	41
27. Правилник за измена на Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — —	41
28. Решение за спроведување на статистичкото истражување, контрола на квалитетот на годишниот извештај за изградбата со средства на граѓани — — — —	42
29. Решение за југословенскиот стандард за стаклени шишиња за пиво — — — —	42
30. Решение за југословенските стандарди за вијци, навртки и слични елементи за спојување — — — —	42
31. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — —	43
32. Решение за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — — —	43
Укази — — — —	72
Назначувања и разрешувања — — — —	72
Одликувања — — — —	74